

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	<b>Синтерувани метални материјали</b>			
2.	Код	<b>МММ01И44</b>			
3.	Студиска програма	Металургија и метални материјали			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Технолошко-металуршки факултет			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година/семестар	1 година 1 семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	<b>6</b>
8.	Наставник	<b>Д-р Јон Магдески, ред. проф.</b>			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции):  Запознавањата со постапките за добивање на метални правови и со процесите на синтерување за добивање на синтерувани метални материјали.				
11.	Содржина на предметната програма:  Методи за добивање на метални правови. Карактеризација и својства на металните правови. Основи на синтерување во цврста состојба. Синтерување на смешани правови во цврста состојба. Синтерување во присуство на течна фаза. Синтерување потпомогнато со притисок. Нови техники на синтерување. Влијание на атмосферата врз процесот на синтерување. Производи од прашкаста металургија и нивна примена.				
12.	Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење (подготовка на испит)				
13.	Вкупен расположив фонд на време	180 часови			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	45 часа	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	45 часа	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	10 часа	
		16.2	Самостојни задачи	10 часа	
		16.3	Домашно учење	70 часа	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	80 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	10 бодови		
	17.3.	Активност и учество	5 бодови		
	17.4.	Домашна задача	5 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет)	(F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест)	(E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум)	(D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум)	(C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет)	(B)

		од 91 до 100 бода	10 (десет) (А)			
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит	Минимум 11 бодови од предвидените активности				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анонимна анкета на студентите				
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
	22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	R.M. German,	Sintering theory and practice	John Wiley & Sons, Inc.	1996.
		2.	F. Thummler, R. Oberacker	An introduction to powder metallurgy	Institute of materials, The University Press Cambridge	1993.
	22.2	Дополнителна литература				
	Ред. бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1.					